

Книга

"Од млади години - вели авторот Пчеларски - многу читав, особено за античка Македонија, а сè повеќе ме интересираше историјата на Македонија пред Александар Македонски. Привлечени од славата на Александар Македонски и на Филип многумина застануваат тука, но јас сакав да дознаам од каде всушност почнува Македонија".

Треба да се знае дека за светот, античкото време, светата земја е античка Македонија, а Светото писмо е тој прв и втор антички македонски јазик.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Атанас Пчеларски долги години пројавува особен интерес за античка Македонија и резултат на тоа е неговата книга насловена како "Стариот древен македонски јазик - Светото писмо - Религија на сонцето". Таа е резултат на лично, самостојно, долготрајно, 30-годишно истражување, во неа се запишани многу научни откритија, кои предизвикуваат восхит и ниту еден читател не го остава рамнодушен. Станува збор за книга која бара длабоко филозофско размислување, од кое може да произлезе интересно дебатирање, расправа за тоа колку сè тоа темелно е опишано и вистинито. Авторот Пчеларски говори за терминот "религија на сонцето", кој прв пат се слуша и се воведува во македонскиот речник и култура.

"Моето истражување не се темели на одредени архиви, затоа што и од времето на Александар Македонски нема архиви, а не пред него. Последниве 100 години повеќе европски лингвисти и професори дешифрираа многу стари писма од стари народи, но јас велам дека го дешифрирав говорниот јазик. Изненадувачки и интересно е затоа што прв пат се слуша за таа македонска 'Религија на сонцето' или 'верата', која била создадена приближно 20.000 години пред новата ера. Тоа се големи бројки, звучат многу неверојатно, но тврдам дека е така затоа што има бројни докази и факти. Тие многу стари антички Македонци и нивните предци, кои се нарекувале РАСАТА лугјето го создаваат големото филозофско учение - Религија на сонцето или верата. Таа била создадена во Македонија, но со селењето по светот во текот на илјадници години е раширена насекаде и ја направија светска Религија на сонцето", објаснува Пчеларски.

СОЗНАНИЈАТА НА АТАНАС ПЧЕЛАР



СЛОГОВИТЕ СТА КОРЕН - АНТИЧК

Кои биле РАСАТА лугјето?

Авторот опишува дека РАСАТА лугјето сами себе се нарекувале Божји Синови, Синови и Кјерки на Сонцето или РА(СОНЧЕВИ) СА(СВЕТЛИ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста Земна, зашто тие тоа биле во физичка и во духовна смисла. РАСАТА лугјето имале таква клетка во градбата на своето тело, која ја апсорбирала сончевата Божествена светлина, енергија и се полнела нивната внатрешна аура, со што биле многу силно позитивни, весели, добри, без никакви негативни чувства, мисли, говори, движења, со силно внатрешно позитивно зрачење. Физички тие биле со раст меѓу 2 и 3 метри, со големиот раст имале и голема аура по формата на телото, со млечно бела кожа, со светлоруси коси, со сини или зелени крупни очи, широки очни гнезда, високо чело, правилен нос. Такви биле сите: мажи, жени и деца. РАСАТА лугјето биле вакви во текот на илјадници години, кога почнале крвно да се мешаат со човечките синови, а тоа се црнокожите на Земјата и живееле само во Африка. Во текот на илјадници години настанале тие денешни мешавини на раси и различни народи. Со текот на времето РАСАТА лугјето деградирале, и во денешно време тие се со ист физички изглед и црти, но со помал раст и на пониско позитивно или негативно ниво на внатрешна аура. РАСАТА лугјето живееле, пред сè, на територијата на денешен Балкан, во таа многу стара Македонија, и тоа се пред-

Зборот РАБОТА ја има религиозната состојба во аурите сончеви и лјудски, по циклуси и генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, по која е изграден во старата, древна, античка Македонија од старите, древни, антички Македонци верници по јазикот на светлината астрална Божествена на аурата Сончева, која е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или тој стар, древен, антички македонски јазик и која е РА(СОНЦЕТО) БО(ЗЕМНО) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во лугјето по место и време на постоенје на површината на Земјата, за верниците по ученијето и начинот на живеење по Религијата на сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА, СЛАВАТА.

ците на најстарите Македонци, кои во својот физички изглед биле исти со РАСАТА, само веќе подеградирани по настанувањето на мешањето и мелезе-

РЕЛИГИЈА НА СОНЦЕТО

СТАРИОТ ДРЕВЕН АНТИЧКИ

МАКЕДОНСКИ

ЈАЗИК

СВЕТОТО
ПИСМО

Скопје, 2008

историјата на Македонија уште пред Александар Македонски. Привлечени од славата на Александар Македонски и на Филип многумина застануваат тука, но јас сакам да дознаам од каде почнува Македонија. Читав многу филозофски книги, ги проучував сите постојни религии и поаѓајќи по таа линија на култот на сонцето, од тие македонски симболи дојдов до тој стар назив на сонцето (РА) во античка Македонија. Потоа ги појаснив СА-светлина, ТА-темнина, ВА-божественост... На овој начин почнав да ги составувам коцките и дојдов до тој антички македонски јазик. Тука би сакал да кажам една интересна работа. Постојат два антички јазика. И првиот и вториот се создавани истовремено со создавањето на античката македонска религија - Религија на сонцето или верата. Старите антички Македонци, РАСАТА лугјето, многу мудро ги набљудувале природата и сончевите циклуси, ги разбрале сите закони и принципи во природата и фактички, според нив, ја изградиле таа Религија на сонцето како наука т.е. верата, а практиката на таа вера е религијата. Верата и религијата не се исто. Значи, имаме учение и практика. Врз база на нивните откритија - природните

во природата на Земјата. Тие се појдовни, основни принципи, принципот на плус и на минус, на светлината и на позитивноста, на доброто и на злото. Тука веќе доаѓа дуализмот на природата. Тие наши многу стари Македонци сфатиле дека божествената светлина е создавачка, творечка сила на животните процеси, услови, вредности на површината на земјата. Темнината, негативноста во природата и во луѓето е деградирачка, уништувачка сила на земниот живот и на неговите услови и вредности по место и по време на постоење на земјата. Врз база на тоа е изградена Религијата на сонцето. Тој прв антички македонски јазик фактички е слогов јазик. Многу европски лингвисти велат дека сите стари јазици во основата се слогови. Кон ова додадов и еден свој заклучок до кој можеби не дошле, па велам ако имаме повеќе слогови стари јазици тоа не е случајно и тие мора да имаат еден корен, а тоа е античкиот македонски јазик. Значи, тој е првиот јазик од кој произлегле другите стари јазици, а од нив се создале други современи јазици. Е, сега тој прв антички македонски слогов јазик има 25 гласа, оттука и 25 букви, 25 начини. Секој слог е комбиниран од една

РИ ЈАЗИЦИ ИМААТ ЕДЕН ИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Атанас Пчеларски роден е во с. Струмјани, Пиринска Македонија. Во 1986 г. доаѓа во Скопје, каде и денес живее и работи. Од 1993 г. е државјанин на Република Македонија. Неговата порака до читателите е:

"Сакам да укажам на големиот историски чин кој го правам со оваа книга, на поврзувањето на многу стариот македонски јазик со современиот, што е од непроценлива вредност. Во денешно време, какви откритија и да прави македонската наука од стара Македонија ништо ќе ја нема таа вредност како што е јазикот, кој е основа на идентитетот и е жива материја и опстојувала многу генерации".

њето со човечките синови. РАСАТА лугјето првенствено се тие кои биле носители на тоа сознание и начин на живеење, што подоцна стана познато како учење и начин на живеење, наречено Религијата на Сонцето.

"Од млади години - вели Пчеларски - многу читав, особено за античка Македонија, а сè повеќе ме интересираше

закони, правила, разни дејства, состојби, преобразби, награди и естетски вредности ги формирале првиот и вториот антички македонски јазик. Тие не го создале народниот јазик, туку јазикот што, од, на аурата на Сонцето или тој дел на сонцето - божествената светлина. Затоа и така е именувана книгата - 'Древниот македонски јазик-Светото писмо'. Многу луѓе не можат да сфатат зошто тоа е така. Првиот и вториот антички македонски јазик се изградени по јазикот на светлината, божествена сончева аура, која се манифестира во денски годишни циклуси. И оттука доаѓа таа смисла, тој термин, таа состојба на Светото писмо-вистинското свето писмо од кое потекнуваат сите свети книги кои се кажани во разни религии. Треба да се знае дека за светот античкото време, светата земја е античка Македонија, а Светото писмо е тој прв и втор антички македонски јазик. Зошто е така? Аурата на сонцето е вечна, науката, односно астрономијата вели дека постои 5 милијарди години. Спектарот на сонцето е многу голем, тука има видлива и невидлива светлина, штетна и нештетна. Во тој спектар е и таа божествена светлина, која со око не може да се види, тоа е таа невидлива аура на сонцето. Како што не може да се види аурата на сонцето така не може да се види и таа која има посебен спектар на зраци, посебен бран. Според учењето на Религијата на сонцето има два принципа на природата, прво во Вселената и потоа

согласна и една самогласна буква, кои имаат свое посебно значење. На пример, првиот е РА-сонцето, вториот СА-светлината, третиот ДА-дневната светлина, четвртиот ВА-Богот, божественоста, петтиот е КА-возвишеноста итн. до 25 слога. Од тие 25 гласа има 20 согласки кои се комбинираат со петте самогласки, комбинации кои си имаат свое подзначење. Со тие букви се гради вториот антички македонски јазик, кој е разговорен јазик - фонетски на веќе изградени зборови и реченици со тие 25 гласа, звука со своите значења".

По севкупното истражување авторот доаѓа и до констатација дека вториот антички македонски јазик, создаван илјадници години пред Александар Македонски, по таа форма, по тој облик се зборови кои до денес се зачувани. Авторот напомува дека кога и од нашиот современ македонски јазик ќе ги исфрлиме техничките странски термини ќе остане 98 отсто, што е нашиот автентичен јазик. Според едноставна математика, за да се зачува јазикот така автентично, иако Македонија минала низ повеќе колонизаторски ропства, до денешно време значи дека македонскиот народ на својата матична територија никогаш не бил на помалку од 30 отсто, затоа што доколку бил подолу од овој процент тогаш колонизаторите би го наметнале својот јазик. Но, ова е цела наука, потребно е многу зборување и објаснување, потребно е време...